



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk



Датум: 06 февруари 2015

Соопштение за давателите на здравствени услуги

Воспоставување на контрола во начинот на издавање и нарачка на ортопедски помагала

Фондот за здравствено осигурување на почеток на месец Октомври 2014 год го стави во функција новиот модул за заверка на ортопедски помагала преку кои се овозможува достапност на направените заверки на web порталот на ФЗОМ. Според доставените напатствија секоја ортопедска куќа, и здравствена установа со дејност протетика и ортодонција имат обврска нарачката и издавањето на ортопедските помагала да го прават на порталот на ФЗОМ.

Ортопедските куќи од месец октомври доставата на фактурите ја прават по електронски пат, за разлика од здравствените установи со дејност ортодонција и протетика кои електронски фактурираат од многу порано.

Со известувањето посебно внимание сакаме да обрнеме на здравствените установи со дејност ортодонција и протетика на точноста на евидентирањето на податоците во локалните апликации и на порталот на ФЗОМ.

Во доставените фактури на почетокот на месец март за месец февруари ќе се воведат дополнитени контролни механизми за таа цел потребно е да се обрне внимание на:

1. Точно евидентирање на бројот на заверката во соодветната епизода за СКЗЗ во локалната апликација на која работи лекарот како и на порталот на ФЗОМ.
2. Точно евидентирање на матичниот број на осигуреникот во соодветната епизодата за СКЗЗ во локалната апликација на која работи лекарот како и на порталот на ФЗОМ.
3. Почетниот датум /Крајниот датум во соодветната епизода за СКЗЗ во локалната апликација треба да соодветствува со Датум на нарачка /Датум на подигање на помагалото на порталот на ФЗОМ.
4. Шифрата на пакетот од епизодата треба да соодветствува со шифрата на помагалото од заверката.
5. Точно евидентирање на парот број на заверка и специјалистички пакет кој соодветствува на соодветен вид на ортопедско помагало.